



БАРАЊЕ ЗА НОВ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Референтен број <i>(пополнува банката)</i>	Експозитура <i>(пополнува банката)</i>
---	---

Податоци за клиентот/корисникот
(пополнува клиентот)

Име и Презиме на корисник	
ЕМБГ на корисник	
Број на ЛК/Пасош на корисник	
Број на мобилен телефон	
Корисничко име (username)	
E-mail	

Со ова го потврдувам моето барање за

Промени
(пополнува клиентот и означува со да или не)

Нов сертификат поставен на <i>(одберете медиум) 1-USB-токен; 2-USB-флеш; 3-CD</i>	
Издаден од	

Овој формулар е дел од договорот за користење на системот за Електронско банкарство склучен помеѓу Банката и Корисникот.

ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност **изјавувам** за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се обврзувам за навремено доставување на промена на истите, сум запознаен/а и ги прифаќам Општите услови за користење на системот на Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје и сносам полна материјална и кривична одговорност со сите последици за податоците и трансакциите извршени преку системот на Електронско банкарство, доставени од моја страна или од страна на ополномоштените лица.

Со потпишување на ова барање се согласувам дека издадениот дигитален сертификат за сигурен пристап до системот претставува електронски потпис и служи за идентификација при извршување на операција од мене или од ополномоштеното лице, при што има исто значење на сила и доказ како своерачниот потпис.

Истовремено изјавувам дека сум свесен/а и согласен/а за прифаќање на ризикот, од употреба на дигиталниот сертификат од неовластени лица, како и повредата од моја страна на тајноста на лозинката, со сите последици.

Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банките.

Изјавувам дека сум информиран/а и согласен/на Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, и интерните акти на Банката за заштита на податоци и сигурноста на информативниот систем, како и за правото во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Со потпишување на ова Барање, ја овластувам Банката и и давам неотповиклив налог да ги наплати надоместоците и трошоците за изработка на дигиталниот сертификат, на товар на средствата од моите сметки отворени во Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:

- Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
- Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

Централна кооперативна банка АД Скопје
Регистрацијата е извршена од:
(Име Презиме на вработен и потпис)

Корисник

Датум _____ година

(Име Презиме и потпис)